

**ИЗВЕШТАЈ  
ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ГРАВЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД СКОПЈЕ ВО 2014 ГОДИНА**

**СОДРЖИНА**

1. **ВОВЕДНИ ЗАБЕЛЕШКИ (НАПОМЕНИ)**
2. **ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ И ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА**
3. **ФИЗИЧКИ ОБЕМ НА РАБОТЕЊЕТО**
4. **ПОДАТОЦИ ЗА АКЦИОНЕРСКИОТ КАПИТАЛ**
5. **ЗАКЛУЧОК**

Скопје, февруари 2015

Извршен директор

Марко Микиќ

## ВОВЕДНИ ЗАБЕЛЕШКИ

Акционерското друштво за осигурување Граве Скопје (во понатамошниот текст Друштво) со седиште на ул. "Пиринска" бр.23 Скопје, по добиеното Решение за издавање дозвола за вршење работи на осигурување од Министерството за финансии бр. 11- 18652/3 од 15.01.2007 година е запишано во Централниот регистар на РМ под деловоден број 30120070001886 од 19.02.2007 година.

ЕМБС: 6192491

Единствен даночен број: 4030007623705

Друштвото е регистрирано за обавување на следните работи:

- Осигурување на живот, за класа 19 осигурување на живот и
- осигурување од последици на несреќен случај – незгода, класа 1 согласно Законот за супервизија на осигурување. (вклучувајќи индустриски повреди и професионални заболувања), во случај на смрт или нарушување на здравјето поради повреда),
- Здравствено осигурување по член 5 ст.1 т.2 од Законот за супервизија на осигурување

Основната главнина изнесува: 3.000.000,00 евра

а која на ден 31.12.2014 година изнесува **183.998.795,00** денари

Единствен акционер и сопственик е Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft од Грац со 100% учество во основачкиот капитал.

Орган на управување: Одбор на директори

Одборот на директори го сочинуваат 4 членови од кои 3 неизвршни и 1 извршен член и тоа:

- Гинтер Пухтлер  
(Претседател на Одбор на директори)
- Христоф Цетл  
(неизвршен член на Одбор на директори)
- Андреј маринковиќ  
(независен член на Одбор на директори)
- Марко Микиќ  
(извршен член на Одбор на директори)

Неизвршните членови не примаат надомест за вршење на функцијата во Одборот на директори. Надоместот на Извршниот директор Марко Микиќ по основ на вработување изнесува бруто 119.525,00 денари месечно.

Работите со платниот промет во 2014 година Друштвото ги обавуваше преку сметките кај следните банки:

- Халк банка а.д Скопје
- Комерцијална банка а.д Скопје

- Стопанска банка а.д Скопје
- Про Кредит банка а.д Скопје
- Универална инвестициона банка а.д Скопје
- НЛБ Тутунска банка а.д Скопје
- Шпаркасе банка македонија а.д Скопје
- Охридска банка а.д Охрид

Средствата од капиталот се пласирани во вид на краткорочни и долгорочни денарски депозити, долгорочни девизни депозити, државни обврзници со евро клаузула, а согласно законските прописи процентуално одделени во деловните банки.

## **ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ И ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА**

Граве осигурување а.д.Скопје ја заврши деловната 2014 година со позитивен финансиски резултат, односно добивка пред оданочување во износ од 30.953.663,00 денари. По одбивањето на данокот од добивка во износ од 3.287.051,00 денари остварената нето добивка за фиансиската година изнесува 27.666.612,00 денари.

Позитивниот финансиски резултат според видови на осигурување изнесува :

	денари	денари
	<b>2013</b>	<b>2014</b>
осигурување на живот:	48.388.993,00	27.666.612,00

**БИЛАНС НА УСПЕХ**  
 За годината што завршува на  
 31 декември 2014  
 (Во илјади Денари )

	Белешки	2014	2013
<b>ПРИХОДИ</b>			
Нето приходи од осигурителни премии	4.1	341,863	293,006
Приходи од вложувања	4.2	71,639	74,516
		<b>413,502</b>	<b>367,522</b>
<b>РАСХОДИ</b>			
Нето трошоци за настанати штети	4.3	(32,783)	(31,378)
Промени во останати технички резерви-нето	4.4	(229,455)	(185,582)
Трошоци за спроведување на осигурувањето	4.5	(113,854)	(94,917)
Трошоци за вложување	4.6	(3,586)	(5,180)
Останати осигурителни технички трошоци намалени за трошоци на реосигурување	4.7	(2,478)	(2,313)
Добивка/(Загуба) поради обезвреднување на побарувања по основ на премија – посебна резерва	4.8	(392)	400
		<b>(382,548)</b>	<b>(318,970)</b>
<b>Добивка пред оданочување</b>		<b>30,954</b>	<b>48,552</b>
Данок на добивка ( на непризнати расходи)	4.9	(3.287)	(163)
<b>НЕТО ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА</b>		<b>27,677</b>	<b>48,389</b>

Основна заработувачка по акција:  
 Ден 9,222.20 (2013: Ден 16,129.66)

*Придружните белешки на следните страни претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи*


Потпишани во име и за сметка на ГРАВЕ Осигурување АД - Скопје:

Генерален директор  
 Микиќ Марко



Акционерско друштво  
 за осигурување  
**ГРАВЕ**  
 СКОПЈЕ 1

Раководител на  
 сметководствена служба и  
 финансии  
 Страхилов Славчо



**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА**  
**На 31 декември, 2014**  
**(Во илјади Денари)**

	<u>Белешки</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
<b>СРЕДСТВА</b>			
Нематеријални и материјални средства-нето		278	276
Останати финансиски вожувања	5.1	1,264,333	1,025,847
Реосигурување во бруто техничка резерва	5.2	18,110	16,195
Побарувања и други побарувања	5.3	20,830	16,733
Останати средства	5.4	26,867	26,209
Активни временски разграничувања	5.5	34,908	26,827
<b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>		<b>1,365,326</b>	<b>1,112,087</b>
<b>АКЦИОНЕРСКА ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ</b>			
<b>Акционерска главнина</b>			
Уплатен капитал	5.6	183,999	183,999
Резерви	5.6	44,132	30,841
Задржана заработувачка	5.6	74,234	85,455
		<b>302,365</b>	<b>300,295</b>
<b>Обврски</b>			
Бруто технички резерви	5.7	1,016,456	760,399
Обврски за даноци	5.8	3,205	101
Обврска за депозити кон реосигурителни компании	5.9	956	635
Останати тековни обврски	5.10	39,125	29,566
Пасивни временски разграничувања	5.11	3,219	21,091
		<b>1,062,961</b>	<b>811,792</b>
<b>ВКУПНА АКЦИОНЕРСКА ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ</b>		<b>1,365,326</b>	<b>1,112,087</b>

*Придружните белешки на следните страни  
 претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи*

## ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА АКЦИОНЕРСКАТА ГЛАВНИНА

Годината што завршува на

31 декември 2014

(Во илјади Денари)

	Уплатен капитал	Резерви	Задржана заработувачка	ВКУПНО
<b>Состојба на 1 јануари 2014</b>	<b>183,999</b>	<b>30,841</b>	<b>85,455</b>	<b>300,295</b>
Распределба во Сигурносна резерва (1/3 од нето добивка од мината година по Одлука на Одборот на директори	-	16,130	(16,130)	-
Исплатена бруто дивиденда по Одлука С Бр.12/2014	-	-	(22,758)	(22,758)
Ефект од промени во с-ва расположиви за продажба	-	(2,839)	-	(2,839)
Нето добивка за годината	-	-	27,667	27,667
<b>Состојба 31 декември 2014</b>	<b>183,999</b>	<b>44,132</b>	<b>74,234</b>	<b>302,365</b>
<b>Состојба на 1 јануари 2013</b>	<b>183,999</b>	<b>31,270</b>	<b>56,992</b>	<b>272,261</b>
Распределба во Сигурносна резерва (1/3 од нето добивка од мината година по Одлука на Одборот на директори	-	6,396	(6,396)	-
Исплатена бруто дивиденда по Одлука С Бр.14/2013	-	-	(13,530)	(13,530)
Ефект од промени во с-ва расположиви за продажба	-	(6,825)	-	(6,825)
Нето добивка за годината	-	-	48,389	48,389
<b>Состојба 31 декември 2013</b>	<b>183,999</b>	<b>30,841</b>	<b>85,455</b>	<b>300,295</b>

Придружните белешки на следните страни претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи

## ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО РЕЗЕРВИТЕ

За годината што завршува на  
31 декември 2014  
(Во илјади Денари)

	Ревалоризационна резерва за средства расположиви за продажба	Сигурносна резерва	ВКУПНО
<b>Состојба 1 јануари, 2014</b>	<b>2,839</b>	<b>28,002</b>	<b>30,841</b>
Распределба во Сигурносна резерва (1/3 од нето добивка од мината година по Одлука на Одборот на директори	-	<b>16,130</b>	<b>16,130</b>
Ефект од продажба на средства расположиви за продажба	<b>(2,839)</b>	-	<b>(2,839)</b>
<b>Состојба 31 декември, 2014</b>	<b>-</b>	<b>44,132</b>	<b>44,132</b>
<b>Состојба 1 јануари, 2013</b>	<b>9,664</b>	<b>21,606</b>	<b>31,270</b>
Распределба во Сигурносна резерва (1/3 од нето добивка од мината година по Одлука на Одборот на директори	-	<b>6,396</b>	<b>6,396</b>
Ефект од продажба на средства расположиви за продажба	<b>(7,741)</b>	-	<b>(7,741)</b>
Ефект од ревалоризација на средства расположиви за продажба	<b>916</b>	-	<b>916</b>
<b>Состојба 31 декември, 2013</b>	<b>2,839</b>	<b>28,002</b>	<b>30,841</b>

Придружните белешки на следните страни претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи

## ИЗВЕШТАЈ ЗА ГОТОВИНСКИТЕ ТЕКОВИ

Година што завршува на

31 декември 2014

(Во илјади Денари)

	2014	2013
<b>ГОТОВИНСКИ ТЕКОВИ ОД ОПЕРАТИВНО РАБОТЕЊЕ</b>		
<b>Готовински приливи од оперативно работење</b>		
Приливи од наплатени премии	376,468	315,498
Останати приливи од оперативно работење	-	-
	<b>376,468</b>	<b>315,498</b>
<b>Готовински одлив од оперативно работење</b>		
Исплата на штети	(32,625)	(32,376)
Провизија платена на осигурителните посредници и брокери	(74,352)	(56,474)
Исплата на провизија за реосигурување	(13,133)	(8,412)
Плати и други исплати за вработените	(14,069)	(16,832)
Останати оперативни трошоци	(18,152)	(14,980)
Платена камата	(68)	-
Платен данок на добивка	(5,250)	(1,226)
Други исплатени даноци и придонеси	(9)	(70)
	<b>(157,658)</b>	<b>(130,370)</b>
<b>Нето готовина обезбедена од оперативно работење</b>	<b>218,810</b>	<b>185,128</b>
<b>ГОТОВИНСКИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА</b>		
<b>Готовина обезбедена од вложувачки активности</b>		
Продажба на акции и капитални вложувања (нето приливи)	-	-
Добиена наплата од камата	15,881	14,603
<b>Готовина употребена во вложувачки активности</b>	<b>15,881</b>	<b>14,603</b>
Набавка на опрема и канцелариски мебел	(1,565)	(907)
Долгорочни финансиски вложувања	(169,825)	(109,729)
Пораст на одобрени долгорочни заеми	(162)	(146)
Долгорочни и краткорочни пласмани-нето	(42,905)	(67,465)
Платена дивиденда -нето	(20,483)	(12,453)
<b>Нето готовина во вложувачки активности</b>	<b>(234,940)</b>	<b>(190,700)</b>
<b>Нето готовина во вложувања</b>	<b>(219,059)</b>	<b>(176,097)</b>
<b>ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ</b>		
<b>Готовина обезбедена од финансиски активности</b>		
Акционерски капитал уплатен од сопственикот	-	-
Придонес уплатен во Организациски Фонд	-	-
<b>Нето готовина обезбедена од финансиски активности</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Вкупен нето готовински прилив (одлив)-нето</b>	<b>(249)</b>	<b>9,031</b>
<b>Пари и парични еквиваленти на почеток на периодот 5.4</b>	<b>24,903</b>	<b>15,872</b>
<b>Пари и парични еквиваленти на крај на годината 5.4</b>	<b>24,654</b>	<b>24,903</b>

Придружните белешки на следните страни претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи



## 1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО

### **Податоци за идентификација**

ГРАВЕ Осигурување АД – Скопје е акционерско друштво за осигурување, (“Друштво”), официјално регистрирано во Централниот Регистер на Република Македонија на 14 февруари, 2007 година со регистрација број 30120070001886. Согласно со наведената регистрација, единствен оснивач и сопственик на Друштвото е Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft, осигурителна компанија инкорпорирана во Австрија, која претставува директна компанија мајка на Друштвото.

Акционерскиот капитал на Друштвото се состои од 3,000 акции со вкупна номинална вредност од Еур 3,000,000. Порастот на акционерскиот капитал е регистриран во Централен Регистер на Република Македонија под деловоден број 30120090001554 на 23 јануари, 2009 година.

### **Основна дејност**

Основна дејност на Друштвото е осигурување на живот по класа 19, потоа осигурување од последици на несрекен случај – незгода по класа 1 (вклучувајќи индустриски повреди и професионални заболувања во случај на смрт или нарушување на здравјето поради повреда,) како и здравствено осигурување по член 5 ст.1 т.2 од Законот за супервизија на осигурување.

Друштвото ги обавува своите активности во согласност со Законот за супервизија на осигурувањето (види "Службен весник на Република Македонија" бр. 27/2002 со пратечките измени.)

Друштвото го усогласи своето работење со измените на Законот за супервизија (“Службен весник на Република Македонија” бр. 79/2007. 88/08, 218/08. 56/09 и 67/10 и 44/11 ) потврдено со Решение бр.12-2562/13 -08 од 10 март,2009 год. добиено од Министерството за финансии на Република Македонија.

Седиштето на Друштвото е во Скопје, на ул."Пиринска"бр.23.

Матичниот број на Друштвото е 6192491, а идентификационен даночен број е МК 4030007623705.

### **Вработени**

На 31 декември, 2014 година во Друштвото има 17 (2013: 18) вработени. Квалификационата структура на вработените на 31 декември 2014 и 2013 година е следна:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Високо	8	7
Вишо образование	-	-
Средно	9	11
	<b>17</b>	<b>18</b>

## 1.ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО (ПРОДОЛЖУВА)

На 10 јули, 2009 година Статутот на Друштвото е сменет во однос на начинот на управување,и останува непроменет во 2014 година и тоа:

### **Одбор на директори**

<b>Одбор на директори</b>	<b>2014</b>
Марко Микиќ, жител на Република Србија	Извршен директор
Андреј Маринковиќ, Република Србија	Неизвршен член
Christoph Czettel, жител на Република Австрија	Неизвршен член
Gunter Puhtler, жител на Република Австрија	Неизвршен член

### **Овластен актуар**

Заклучно со април, 2014 година, од страна на Одбор на директори на Друштвото беше назначен Владимир Стојаноски, овластен актуар од Република Македонија, како официјален актуар на Друштвото. Од април, 2014 година, Одборот на директори ја назначи Петроска Билјана, овластен актуар која истовремено има статус на вработена во Друштвото.

### **Сметки во банки**

На 31 декември 2014 година Друштвото го обавува своето работење преку следните банкарски сметки:

<b>Банка</b>	<b>Денарска жиро сметка</b>	<b>Девизна жиро сметка</b>
Халк Банка АД Скопје	270-0619249101-76	-
Комерцијална Банка АД Скопје	300-0000024509-35	07300-7010024955-83
Стопанска Банка АД Скопје	200-0014806499-93	07200-0018981635-04
Про-Кредит Банка АД Скопје	380-1185643001-94	07380-1185643012-61
УНИ Банка АД Скопје	240-0700012384-73	-
Шпаркасе Банка АД Скопје	250-0010026498-26	07250-6192491000-91
Охридска Банка АД Охрид	530-0101012727-83	-
НЛБ Тутунска Банка АД Скопје	210-0619249101-69	07210-71000449794

## 1.ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО (ПРОДОЛЖУВА)

### **Правилници и други правни акти на Друштвото**

Во согласност со членот 32 од Статутот на Друштвото, како и членот 375 од Законот за трговски друштва и членот 39 од Законот за супервизија на осигурувањето, во 2014 година во Друштвото се во примена следните правилници:

### **Правилници и други правни акти на Друштвото**

- Правилник за видови и карактеристики на средствата кои ги покриваат техничките резерви и средствата кои ја покриваат математичката резерва, како и детално пласирање и ограничување на тие вложувања и нивно вреднување

- Правилник за постапување со обрасци за евиденција на полиси
- Правилник за надомест на патни и други трошоци во работењето
- Правилник за работа
- Правилник за работа на службата за интерна ревизија
- Правилник за услови и начин на соосигурување и реосигурување
- Правилник за внатрешна организација и систематизација на работите во Друштвото
- Правилник за потпишување
- Правилник за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси
- Правилник за методот за пресметка на коефициентот на ликвидност и минимална ликвидност
- Правилник за сметководствени политики
- Правилник за заштита од пожар
- Правилник за пресметување на заработувачката и материјални трошоци условите за промена на работно место на вработените во Одделението за продажба (измени)
- Правилник за технички и организациски мерки за обезбедување тајност и заштита на обработка на лични податоци
- Правилник за начинот и роковите за вршење попис и усогласување на сметководствената со фактичката состојба
- Одлука за постапки за осигурување на живот
- Правилник за информатички систем на Граве осигурување ад Скопје
- Деловник за начинот на работа на комисијата за решавање во 2.степен по приговори на одлуки за надомест на штети од осигурување
- Правилник за спречување на перење пари
- Правилник за безбедност и здравје при работа

## 1.ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО (ПРОДОЛЖУВА)

Во 2014година во Друштвото се донесени следните нови правилници:

- Правилник за организациона поставеност и систематизација на работни места (03-260/2 од 23.06.2014);
- Правилник за начин на вршење попис на средства и обврски и усогласување на сметководствена со фактичка состојба (03-138/2);
- Правилник за метод на вреднување на ставки во Билансот на состојба и изготвување на деловни биланси (03-155/2 од 31.03.2014);
- Правилник за видови и карактеристики на средства кои ја покриваат математичката резерва, како и детално пласирање и ограничување на тие вложувања и нивно вреднување (04-149/1 од 27.03.2014);
- Правилник за евиденција и начин на пријава, резервација, процена и ликвидација на штети (03-66/2 од 20.02.2014);
- Правилник за информирање на вработените (03-129/2 од 15.03.2014);
- Правилник за објавување информации и податоци (03-131/3 од 19.03.2014).
- Правилник за пресметка на техничките резерви (03-338/ 1 од 18.09.2014 ).

**Договори со посредници/брокери во осигурувањето**

Назив на друштвото	Број на договор	Датум на склучување
1. ВФП Осигурително Брокерско Друштво АД- Скопје	03-203-2/2009	6 октомври, 2009 продолжен за 2014
	03-165-3/2010	15 декември, 2010 продолжен за 2014
	03-165-2/2010	07 октомври, 2010 продолжен за 2014
	03-165-1/2010	13 јули, 2010 продолжен за 2014
2. Делта Инс Брокер АД-Скопје	03-215-1/2010	18 октомври, 2010 продолжен за 2014
3. Осигурување и Брокер Наше осигурување АД-Кочани	03-32-1/2010	19 февруари, 2010 продолжен за 2014
4. КМК Брокер АД – Скопје	03-126-1/2010	13 мај, 2010 продолжен за 2014
	Анекс бр. 03-126-2 /2010	7 октомври, 2010 продолжен за 2014
5. Сафе Лифе АД-Скопје	04-660/1	16 август, 2012 продолжен за 2014
6. Охридска банка АД-Охрид	04-156/1	4 април, 2012 продолжен за 2014

**1.ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО (ПРОДОЛЖУВА)****Договори за реосигурување**

Во согласност со членот 99 од Законот за супервизија на осигурувањето, склучени се следните договори за реосигурување:

Реосигурител	Вид на реосигурување	Архивски број/датум
München Rueckversicherungs-Gesellschaft / CP Германија	Договор за животно реосигурување	114-2/2007, со пратечки измени
Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Република Австрија	Договор за реосигурување за основна квота на незгода	115-2/2007, со пратечки измени
Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Република Австрија	Договор за реосигурување на ексцедентна штета од незгода	116-2/2007, со пратечки измени
Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Република Австрија	Договор за реосигурување на живот за покривање на кумулативен ризик од незгода	117-2/2007, 15 јуни 2007 со пратечки измени
Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Република Австрија	Квота на осигурување на живот "Македонија" договор за реосигурување	118-2/2007, 15 јуни 2007 со пратечки измени

**Во 2014 година се склучени следните договори со реосигурителни друштва:**

<b>Реосигурител</b>	<b>Вид на реосигурување</b>	<b>Архивски број/датум</b>
Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Република Австрија	Животно осигурување освен инвалидитет од несреќен случај	Бр.03-85/ 4 од .03.2014 год.
Münchener Rueckversicherungs- Gesellschaft / СР Германија	Животно осигурување освен инвалидитет од несреќен случај	Бр.03-85/2 од 3.03.2014год.
Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Република Австрија	Животно осигурување за инвалидитет од несреќен случај	Бр.03-85/ 3 од 03.2014 год.
SOGE Life /Бугарија	Договори за групно осигурување	Бр.03-486/1 од 31.12.2014.

***План за работа на Друштвото***

Согласно член 38 од Законот за супервизија на осигурувањето, на 31 декември 2014 година, Друштвото подготви и достави до - Агенцијата супервизија на осигурувањето, План за работа на Друштвото за 2015 година.

***Доставување на статистички податоци и други извештаи (квартално известување)***

Во согласност со член 104 од Законот за супервизија на осигурувањето (“Службен весник на Република Македонија” бр.79/2007 со пратечките измени и дополнувања,) Друштвото и ги доставува на Агенцијата за супервизија на осигурување следните квартални извештаи:

- Финансиски извештаи;
- Дополнителни финансиски извештаи .
- Статистички осигурителни обрасци ;
- Супервизорски извештаи;
- Извештај за вреднување на ставки од Билансот на состојба;
- Извештај за реосигурување;
- Потврда на актуарот.

## 2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

### 2.1 Основи за подготвување и презентација на финансиските извештаи

Друштвото ја чува својата сметководствена документација и ги подготвува своите законски финансиски извештаи во согласност со член 469, став 6 од Законот за трговски друштва ("Службен весник на Република Македонија" бр. 28/2004, 84/2005, 25/07 и 87/08); Законот за супервизија на осигурувањето ("Службен весник на Република Македонија" бр.27/2002, 79/2007 и пратечките измени објавени во 88/2008, 218/2008, 56/2009, 67/2010, 44/2011, 30/2012, 188/2013 и 112/2014)) и Уредбата за контен план ("Службен весник на Република Македонија" бр.159/2009 со соодветните дополнувања). Согласно наведената Уредба, сметководствени стандарди што се применуваат во Република Македонија се Меѓународните Сметководствени Стандарди за Финансиско известување (IFRS) објавени од страна на Одборот за Меѓународни Сметководствени Стандарди (IASB) а објавени кај нас во ("Службен весник на Република Македонија" бр.159/2009.)

Сметководствената регулатива на Република Македонија отстапува од барањата на МСФИ и МСС по однос на следното:

- Друштвото не ги подготвува своите финансиски извештаи во согласност со МСФИ 4 "Договори за осигурување." Во однос на утврдување на резервирањата за настанати но непријавени штети, Друштвото ја применува методологијата на триангулација (the methodology of triangulation), но сеуште не се применува методата која базира на тестирање на адекватноста на обврските (liability adequacy test), што се бара според одредбите на МСФИ 4, "Договори за осигурување" што ја претставува стандардната пракса која се применува во Европската Унија. Понатаму, Друштвото не го применува Меѓународниот актуарски стандард за тест на адекватноста на обврските, објавен од страна на Меѓународното здружение на актуари (International Actuarial Association), и наместо нив ги утврдува резервирањата за настанати а непријавени штети во согласност со сметководствените политики кои се прифатени и применети во Република Македонија.
- Придружните финансиски извештаи се презентирани во формат пропишан со "Правилник за формата и содржината на финансиските извештаи ("Службен весник на Република Македонија" бр.34/02) и Прирачникот за формата и содржината на финансиските извештаи и деталната содржина на Годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и / или реосигурување, издаден од страна на Агенцијата и апликативен за прв пат со поднесување на квартални финансиски извештаи за периодот што завршува на 30 септември 2011 година, а кои на одреден начин отстапуваат од презентацијата на одредени износи како што се бара " ("Службен весник на Република Македонија" бр.5/2011, 41/2011, 64/2011) предвидена според МСС 1 -"Презентација на финансиските извештаи."
- Придружните финансиски извештаи се презентирани преку користење на нов Контен план за осигурителни друштва("Службен весник на Република Македонија" бр.148/2010) кој отстапува во презентацијата на одредени износи како што бара МСС 39.67-Финансиски инструменти-признавање и мерење.
- Друштвото врши проценување на застареност на финансиските инструменти во согласност со релевантната регулатива (Белешка 3.5). Ваквата политика може да резултира во значително отстапување од износите кои би биле утврдени доколку истите се утврдуваат врз основа на дисконтирани идни готовински текови со примена на соодветни ефективни каматни стапки, како што се предвидува со одредбите на МСС 39 - "Финансиски инструменти: Признавање и мерење."
- Во Република Македонија не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност во прометот со финансиски инструменти, ниту пак постои расположивост на официјални пазарни информации. Поради тоа не може со потполна сигурност да се утврди фер пазарна вредност во услови на непостоење активен пазар, како што тоа се бара со одредбите на МСС 32 - "Финансиски инструменти: обелоденување и прикажување" и МСС 39 "Финансиски инструменти: признавање и мерење."

## **2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ (ПРОДОЛЖУВА)**

### **2.1 Основи за подготвување и презентација на финансиските извештаи (продолжува)**

Раководството на Друштвото го проценува влијанието на промените во МСС и МСФИ и толкувањето на финансиските извештаи, па иако голем дел од нивните одредби не се однесуваат односно не се применливи на работењето на Друштвото, раководството на Друштвото не изразува експлицитна и безрезервна изјава за усогласеност на приложените финансиски извештаи со МРС и МСФИ, што се применуваат во периодот прикажан во приложените финансиски извештаи. Во согласност со наведеното, а имајќи ги во предвид потенцијално значајните ефекти како и отстапувањата во сметководствените прописи во Република Македонија во однос на МСС и МСФИ можат да ги имаат на реалноста и објективноста на финансиските извештаи доколку истите би биле составени во согласност со МСС и МСФИ.

Приложените финансиски извештаи се прикажани во формат пропишан со "Правилникот за содржината и формата на обрасците на финансиските извештаи на друштвата за осигурување" како и "Сметковен план на друштвата за осигурување ("Службен весник на Република Македонија" бр. 34/02.) Таквата презентација отстапува од презентацијата на финансиските извештаи утврдена со одредбите на МСС 1 "Презентација на финансиските извештаи", а покрај тоа, во поедини делови отстапува и од начинот на презентација на одредени билансни позиции предвидени со наведениот стандард.

Во подготовката на овие финансиски извештаи, Друштвото ги примени сметководствените политики образложени во Белешка 3, кои базираат на сметководствените прописи, прописите од областа на осигурувањето и даночните прописи на Република Македонија.

Официјална валута на Друштвата во Република Македонија е македонски Денар ("Денар.") Сите износи во приложените финансиски извештаи и пропратните белешки се презентирани во илјади Денари, освен во случаи што се посебно наведени.

### **2.2 Користење на проценки**

Презентацијата на финансиските извештаи задолжително му наложува на раководството на Друштвото да користи најдобри можни проценки и разумни претпоставки, што имаат ефект на презентираниите вредности на средствата и обврските, обелоденувањето на потенцијалните побарувања и обврски на ден на датумот на финансиските извештаи, како и приходи и расходи настанати во тек на периодот на известување. Овие проценки и претпоставки се базираат на расположивите информации на денот на составување на финансиските извештаи, а идните стварни резултати можат да се разликуваат од проценетите износи.

Техниките што ги користи Друштвото за да дојде до проценетите монетарни износи кореспондираат на основите селектирани и детерминирани со "Правилник за методот на вреднување на ставки во Билансот на состојба и изготвување на деловните биланси " Бр.03-155/2 од 31 март, 2014 година.

## **3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ**

### **3.1 Нематеријални средства (софтвер)**

Нематеријално средство е средство што може да се идентификува и истото не поседува физичка субстанца (МСС 38.8).

Друштвото има добиено копии од софтвер потребен за извршување на активностите во осигурувањето од страна на својот оснивач и единствен сопственик. Софтверот е добиен на бесплатно користење, без ексклузивитет, без право да се пренесува на друг корисник. Консеквентно, нематеријалните средства не се евидентирани во книгите на Друштвото, освен ново Corell Draw набавен во 2009 година и Mathcad V 14 како и LUCA –софтвер за пресметка на плати и надоместоци, набавени во 2010 година.

### 3.2 Опрема и канцелариски мебел

Опремата и канцеларискиот мебел се водат во Извештајот за финансиска состојба по набавна вредност намалени за износот на акумулираната амортизација.

По почетното признавање, опремата и канцеларискиот мебел се водат по набавна вредност намалена за вкупниот износ на пресметана амортизација и вкупен износ на загуби предизвикани од нивно обезвреднување, односно со примена на основната постапка предвидена со МСС 16 - "Недвижности, посројки и опрема." Вредноста на опремата и канцеларискиот мебел се корегира за евентуални обезвреднувања на вредноста во согласност со МСС 36 - "Обезвреднување на средствата".

Дополнително направените трошоци се признаваат како средство единствено доколку со нив се подобрува состојбата на средствата над првобитно проценетиот учинок. Сите нови набавки на опрема и канцелариски мебел во тековната година се евидентирани по набавна вредност. Набавната вредност претставува вредност на фактурата добиена од добавувачот, зголемена за зависните трошоци потребни да се доведе средството во употреба, намалена за добиени попусти.

Трошоците за поправка и одржување на средствата се евидентираат како трошоци на периодот.

Добивките или загубите што се јавуваат при продажбата или отпишувањето на средствата се утврдуваат како разлика меѓу проценетите нето приливи од продажба и се искажуваат како приход или расход во Билансот на успех.

#### **Депрецијација**

Депрецијацијата на опремата и канцеларискиот мебел се врши со примена на пропорционална метода на отпишување со што набавната вредност се депрецира во тек на проценетиот корисен век на употреба.

Проценетиот век на употреба и стапките на депрецијација за поголемите класи опрема и канцелариски мебел се наведени подолу:

	<u>Стапка %</u>
Компјутерска опрема	25%
Телекомуникациска опрема	25%
Канцелариски мебел	20%

### 3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖУВА)

#### 3.3 Долгорочни финансиски вложувања

Долгорочните финансиски вложувања се состојат од учество во капиталот во поврзани и останати правни лица, хартии од вредност наменети за тргување или расположиви за продажба.

#### **Учество во капиталот на поврзани и останати правни лица**

Учеството во капиталот во поврзани и други правни лица почетно се признаваат по набавна вредност, а на крајот на периодот за известување се искажуваат по фер вредност, при што разликата се ефектуира во Извештајот за сѐопфатна добивка.

#### **Хартии од вредност наменети за тргување**

Хартиите од вредност наменети за тргување се вреднуваат по фер вредност. Фер вредноста се дефинира како износ по кој едно средство може да се размени или да се затвори обврска меѓу две странки кои имаат волја да ја обават трансакцијата на взаемно корисен и пријателски начин. Добивките или загубите што при тоа се јавуваат, се вклучуваат во нето добивките или загубите на периодот.

#### **Хартии од вредност расположиви за продажба**

Хартиите од вредност расположиви за продажба се вреднуваат по фер пазарна вредност. Сите реализирани загуби или добивки во однос на фер вредноста се евидентираат



преку ревалоризациона резерва, а во моментот на фактичка продажба како трошок на периодот.

### 3.4 Исправки на вредноста на побарувањата

Износот на исправките е утврден од страна на раководството на Друштвото и се однесува на сите побарувања за кои не постои веројатност дека ќе бидат наплатени ("Правилник за методот на вреднување на ставки во Билансот на состојба и изготвување на деловните биланси " Бр.03-155/2 од 31 март, 2014 година, во согласност со кој:

- a) Вредносно усогласување на финансиски вложувања до нивна објективна вредност и евентуални обезвреднувања се врши и евидентира најмалку на квартална основа, со исклучок на финансиските вложувања кои ја покриваат математичката резерва што вредносно се усогласуваат на дневна основа;
- b) Вредносно усогласување односно утврдување исправка на вредност на посебна резерва се врши со утврдување на следната класификација на побарувањата по категории:

Категорија	Денови над рокот на доспеаност на побарувањето	% на исправка
А	до 30 дена	0%
Б	од 31-60	10%
В	од 61-120	31%
Г	од 121-270	51%
Д	од 271-365	71%
Ѓ	подолг од 365	100%

## 3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖУВА)

### 3.5 Преносни премии

Преносните премии се пресметуваат со цел да се опфатат делови на фактурирани премии што се однесуваат на приходи од идни пресметковни периоди.

Преносните премии се пресметуваат во согласност со членот 81 од Законот за супервизија на осигурувањето и "Правилникот за пресметка на технички резерви ", врз основа на вкупни премии со примена на "pro rata temporis" методот.

### 3.6 Резерви за настанати и пријавени штети

Друштвото пресметува и издвојува од средствата на техничката премија дел за исплата на настанати и пријавени штети (износ за резервирани штети) врз основа на склучените договори за осигурување, а согласно со Правилникот за пресметка на технички резерви Резервите за настанати и пријавени штети се пресметуваат според видот на осигурување, посебно за пријавени, но неизмирени штети и за настанати, но непријавени штети.

#### 3.6.1 Резерви за настанати, но непријавени штети

Настанатите, а непријавени штети се пресметуваат во согласност со член 83 од Законот и Правилникот за пресметка на техничките резерви .Врз основа на Правилникот, настанатите но непријавени штети се пресметуваат со примена на метод на триангулација на штети.

### 3.7 Ризик на осигурување, осигурителна обврска и осигурително побарување

Во согласност со МСФИ 4. А, ризик на осигурување е ризик што не е финансиски ризик, пренесен од сопственикот на полисата врз осигурителот.

Осигурителна обврска претставува нето обврска на осигурителот што произлегува од договорот за осигурување.

Осигурително побарување претставува нето побарување на осигурителот што произлегува од договорот за осигурување.

### **3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖУВА)**

#### **3.8 Еквилизациона резерва**

Во согласност со Член 80, став 2 од Законот, Еквилизационата резерва не е задолжителна и може да се издвои по претходна согласност од Агенцијата за супервизија на осигурувањето.

#### **3.9 Финансиски ризик**

Претставува ризик од можни идни промени во една или повеќе каматни стапки, промени на вредност на финансиски инструменти, цени на производи, девизни курсеви, индекси на цени, кредитни индекси или други варијабли.

#### **3.10 Ризик на ликвидност**

Претставува ризик на кој Друштвото мора да смета во врска со финансиските инструменти и истиот може да резултира во неможност брзо да биде продадено некое финансиско средство за вредност која е приближна на неговата објективна вредност.

#### **3.11 Признавање на приходите**

Во согласност со МСС 18.7, приходот претставува бруто прилив од економски користи за време на периодот на вообичаеното работење на Друштвото, кога ваквите приливи резултираат во зголемување на главнината на капиталот, но не се исти со зголемување на капиталот како резултат на уплатите на сопственикот.

Приходот вклучува заработка во текот на нормалното одвивање на работењето (оперативен и финансиски приход), како и капиталните добивки. Под нормално одвивање на работењето ги подразбираме сите активности на Друштвото поврзани со осигурувањето.

Капиталните добивки претставуваат друга компонента која ја задоволува дефиницијата на приходите и тие можат, но и не мораат да резултираат од нормалното работење на Друштвото. Овие добивки претставуваат зголемување на економските користи, и како такви, ги имаат истите карактеристики како приходите. Капиталните добивки произлегуваат од продажба на долгорочни средства и други видови средства.

Приходите вклучуваат оперативни приходи, финансиски и други приходи, како и приходи од поврати од оштетени средства.

### **3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖУВА)**

#### **3.12 Признавање на трошоците**

Трошоците се признаваат во Билансот на успех кога постои намалување на идните економски користи како резултат на намалување на средствата или зголемување на обврските, а истите можат соодветно да бидат измерени. Трошоците се признаваат врз основа на директна поврзаност меѓу трошоците кои настанале истовремено со признавање на приходите поради кои тие трошоци настанале. Ова е таканаречениот принцип на последователност помеѓу приходите и расходите.

#### **3.13 Курсни разлики**

Трансакциите деноминирани во странска валута се искажуваат во Денари по курс утврден од Народната Банка на Република Македонија на ден на секоја трансакција.

Монетарните средства и обврски изразени во странска валута се искажуваат во денарска противвредност на денот на Извештајот за финансиска состојба по курс што важи на тој ден.

Нето позитивните или негативните курсни разлики што настануваат како резултат на преведувањето на странската валута во денарска противвредност, се вклучуваат како приход или трошок во Билансот на успех.

### **3.14 Даноци и придонеси**

#### **3.14.1 Данок на добивка**

##### ***Тековен данок на добивка***

Согласно измените на Законот за данокот на добивка што се применуваат на фискалната 2014 година, данок на добивка од 10% се пресметува на добивката од Биланос на успех зголемена за износот на даночно непризнати расходи. Во согласност со даночната легислатива што се применува во Република Македонија, проценетиот износ на данок на добивка врз месечна основа се плаќа авансно.

##### ***Одложен данок на добивка***

Одложен данок на добивка се утврдува со примена на методот на обврски во Извештајот за финансиска состојба за сите времени разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност во финансиските извештаи. Стапката на данок на добивка на денот на Извештајот за финансиска состојба се употребува за утврдување на одложените даночни средства и обврски.

Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочиви времени разлики. Одложени даночни средства се признаваат за одбитните времени разлики и ефектите од даночните загуби се пренесуваат во обем во којшто постои веројатност дека ќе се оствари оданочива добивка со цел да се овозможи одбитните времени разлики и пренесените даночни загуби да бидат искористени.

#### **3.14.2 Други даноци и придонеси**

Други даноци и придонеси се однесуваат на данок на имот и разни други даноци и придонеси што се плаќаат во согласност со државните и општинските закони.

### **3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖУВА)**

#### **3.15 Поврзани страни**

Страните се поврзани доколку:

- a) директно или индиректно едната страна, преку еден или повеќе посредници, едната страна контролира или е контролирана од матичната компанија, или пак е под значително влијание, односно има влијание врз друштвото
- b) поврзаното друштво е подружница, заедничко вложување, член на клучен раководен кадар на друштвото или негов родител

Трансакции со поврзани страни, согласно МСС 24.9 претставуваат трансфер на средства и услуги и облигации, без оглед на цената по која се одвиваат.

#### **3.16 Тест за адекватност на обврски**

Според МСФИ 4.А, претставува проценување дали книговодствената вредност на обврската за осигурување треба да биде зголемена (или книговодствената вредност од соодветните трошоци во осигурувањето треба да се намалат) врз основа на преглед за идни готовински приливи.

#### 4. АНАЛИЗА НА БИЛАНСОТ НА УСПЕХ

##### 4.1 Нето приходи од премии

	2014	2013
<b>Бруто полисирана премија за осигурување</b>	<b>371,554</b>	<b>313,843</b>
<b>Бруто полисирана премија дадена во реосигурување:</b>		
-Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија	(19,554)	(16,914)
-Münchener Ruckversicherungs-Gesellschaft / Германија	(2,590)	(1,292)
-SOGELife / Бугарија	(5,930)	(1,578)
	<b>(28,074)</b>	<b>(19,784)</b>
<b>Промена во бруто резерва за преносна премија на неживот (дополнително)</b>	<b>(2,266)</b>	<b>(1,530)</b>
<b>Промена во бруто резерва за преносна премија на неживот (дополнително) за реосигурување:</b>		
-Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија	514	470
-Münchener Ruckversicherungs-Gesellschaft / Германија	135	7
	<b>649</b>	<b>477</b>
	<b>341,863</b>	<b>293,006</b>

##### 4.2 Приходи од вложувања

	2014	2013
<b>Приходи од камати:</b>		
-Камати од државни записи	-	-
-Камати од обврзници	33,364	24,257
-Камати од заеми дадени на вработени	-	2
-Камати од заеми дадени на сопственици на полиси	181	178
-Камати од депозити	17,245	16,993
	<b>50,790</b>	<b>41,430</b>
<b>Позитивни курсни разлики</b>	<b>2,379</b>	<b>3,935</b>
<b>Капитална добивка од продажба на средства расположиви за продажба</b>	<b>6,013</b>	<b>18,387</b>
<b>Приходи од останати вложувања (амортиз.на обврзници)</b>	<b>318</b>	<b>2,325</b>
<b>Останати осигурително-технички приходи намалени за дел на реосигурителот</b>	<b>1,889</b>	<b>8,417</b>
<b>Приходи од продажба на материјални и нематеријални</b>		
-Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија	8,499	6,110
-Münchener Ruckversicherungs-Gesellschaft / Германија	980	623
-SOGELife / Бугарија	682	181
	<b>10,161</b>	<b>6,914</b>
<b>Приход од организирање на обуки</b>	<b>89</b>	<b>22</b>
	<b>71,639</b>	<b>74,516</b>

#### 4. АНАЛИЗА НА БИЛАНСОТ НА УСПЕХ (ПРОДОЛЖУВА)

##### 4.3 Настанати штети-нето

	2014	2013
<b>Бруто износ на штети</b>		
-Бруто исплатени штети	(32,625)	(32,376)
-Бруто исплатени штети – дел за реосигурување		
- <i>Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија</i>	2,499	3,745
- <i>Münchener Rueckversicherungs-Gesellschaft / Германија</i>	-	-
- <i>SOGE Life / Бугарија</i>	1,855	-
	<b>(28,271)</b>	<b>(28,631)</b>
<b>Промени во бруто резерви за штети</b>		
-Промени во бруто резерви за настанати и пријавени штети	(2,396)	(4,811)
-Промени во бруто резерви за настанати и непријавени штети	(2,568)	(599)
	<b>(4,964)</b>	<b>(5,410)</b>
<b>Промени во бруто резерви за штети-дел за реосигурување</b>		
-Промени во резерва за настанати и непријавени штети –дел за реосигурување		
- <i>Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија</i>	(227)	2,663
- <i>Münchener Rueckversicherungs-Gesellschaft / Германија</i>	245	-
- <i>SOGE Life / Бугарија</i>	434	-
	<b>452</b>	<b>2,663</b>
	<b>(32,783)</b>	<b>(31,378)</b>

##### 4.4 Промени во останати технички резерви-нето

	2014	2013
<b>Промени во бруто математичка резерва</b>		
-Промени во бруто математичка резерва	(188,968)	(156,760)
-Промени во бруто резерви за удел во добивка	(16,027)	(14,398)
-Промени во бруто резерви за учество во добивка	(5,503)	(2,105)
-Промени во бруто резерви за преносна премија-животно	(19,772)	(12,887)
	<b>(230,270)</b>	<b>(184,045)</b>
<b>Промени во бруто математичка резерва-дел во</b>		
- <i>Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија</i>	611	564
- <i>Münchener Rueckversicherungs-Gesellschaft / Германија</i>	204	4
	<b>815</b>	<b>568</b>
	<b>(229,455)</b>	<b>(185,582)</b>

Резервата за учество во добивката од Ден. 5,503 илјади ( 2013: Ден.2,105 илјади) е задолжителна резерва утврдена со политиките на ГРАВЕ Групацијата. Во согласност со домашната регулатива, ваква резерва не е потребно да се формира.

#### 4. АНАЛИЗА НА БИЛАНСОТ НА УСПЕХ (ПРОДОЛЖУВА)

##### 4.5 Нето трошоци за спроведување на осигурување

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
<b>Трошоци за стекнување</b>		
-Провизија за брокерски друштва и застапници	(80,457)	(61,413)
-Бруто плати	(1,699)	(1,098)
- Останати трошоци за стекнување	(6,858)	(11,963)
	<b>(89,014)</b>	<b>(74,717)</b>
<b>Административни трошоци</b>		
-Амортизација и депрецијација на материјални и нематеријални	(657)	(301)
-Плати, даноци и придонеси од и за плати	(8,325)	(7,464)
Останати административни трошоци		
-Услуги	(12,695)	(10,267)
-Останати	(903)	(968)
-Резервации и останато	(2,260)	(1,443)
	<b>(24,840)</b>	<b>(20,443)</b>
	<b>(113,854)</b>	<b>(94,917)</b>

##### 4.6 Трошоци од вложување

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Трошоци за камати	(133)	(37)
Негативни курсни разлики	(3,453)	(5,143)
	<b>(3,586)</b>	<b>(5,180)</b>

##### 4.7 Останати осигурителни технички трошоци намалени за трошоци на реосигурување

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Трошоци за надомест на Агенција за супервизија на	(2,123)	(2,015)
Отпис на мали износи по полиси	(355)	(298)
	<b>(2,478)</b>	<b>(2,313)</b>

##### 4.8 Загуба поради обезвреднување на побарувања по основ на премија-посебна резерва

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Добивка / (Загуба) поради обезвреднување на побарувања по	(315)	400
Останати расходи	(77)	-

	(392)	400
--	-------	-----

#### 4. АНАЛИЗА НА БИЛАНСОТ НА УСПЕХ (ПРОДОЛЖУВА)

##### 4.9 Данок на добивка

###### Компоненти на данокот на добивка

	2014	2013
Тековен данок од добивка (данок на непознати расходи)	(3,287)	(163)
Одложен данок	-	-
	<b>(3,287)</b>	<b>(163)</b>

###### Нумеричко усогласување на добивката и резултатите од работењето и пропишана даночна стапка

	2014	2013
Добивка пред оданочување	30,954	48,552
Данок на добивка 10% (2013:10%)	(3,095)	-
Даночен ефект на трошоци што не се признаваат	(192)	(163)
Даночен ефект од даночни кредити	-	-
Ефективна даночна стапка: 0,33% (2013:0,33%)	<b>(3,287)</b>	<b>(163)</b>

##### 4.10 Основна заработувачка по акција

	2014	2013
Нето добивка за годината (во Денари)	27,666,613	48,388,992
Пондериран просечен број на акции	3,000	3,000
<b>Основна заработувачка по акција (во Денари)</b>	<b>9,222.20</b>	<b>16,129.66</b>

## 5. АНАЛИЗА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА

### 5.1 Останати финансиски вложувања

	31 декември, 2014	31 декември, 2013
<b>Финансиски средства кои се чуваат до доспеаност-нето</b>		
-за покритие на математичка резерва	-	-
-за покритие на капитал	-	-
-за покритие на технички резерви	-	-
<b>Средства расположиви за продажба-нето</b>		
-за покритие на математичка резерва	753,044	559,784
-за покритие на технички резерви	24,959	24,971
-за покритие на капитал	20,449	20,459
-инвестициони фондови >1 год. за покритие на математичка резерва	-	23,413
	<b>798,452</b>	<b>628,627</b>
<b>Долгорочни депозити</b>		
-за покритие на технички резерви	12,296	12,302
-за покритие на капитал	243,125	256,876
-за покритие на математичка резерва	208,148	125,891
	<b>463,569</b>	<b>359,069</b>
<b>Заеми</b>		
-заеми обезбедени со хипотека	-	-
-заеми на иматели на полиси (аванси за полиси за живот)	2,312	2,151
	<b>2,312</b>	<b>2,151</b>
	<b>1,264,333</b>	<b>1,025,847</b>

### 5.2 Реосигурување во бруто технички резерви

	31 декември, 2014	31 декември, 2013
<b>Дел за реосигурување на преносна премија</b>		
- Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија	4,330	3,816
- Münchner Rueckversicherungs-Gesellschaft / Германија	532	397
	<b>4,862</b>	<b>4,213</b>
<b>Дел за реосигурување на математичка резерва</b>		
- Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија	4,523	3,912
- Münchner Rueckversicherungs-Gesellschaft / Германија	452	249
	<b>4,975</b>	<b>4,161</b>
<b>Дел за реосигурување за резерви за настанати пријавени штети</b>		
-Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија	7,594	7,821
-Münchner Rueckversicherungs-Gesellschaft / Германија	245	-
-SOGELife / Бугарија	434	-
	<b>8,273</b>	<b>7,821</b>
	<b>18,110</b>	<b>16,195</b>



## 5. АНАЛИЗА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (ПРОДОЛЖУВА)

### 5.3 Побарувања и други побарувања

	31 декември, 2014	31 2013
<b><i>Побарувања по основ на премии</i></b>		
Побарувања по основ премии за осигурување	20,857	16,490
Исправка на вредност на побарувања	(789)	(474)
	<b>20,068</b>	<b>16,016</b>
<b><i>Останати побарувања</i></b>		
Побарување за повеќе платен данок на добивка	-	-
Даден депозит во Граве недвижности	716	716
Побарувања други	46	1
	<b>762</b>	<b>717</b>
	<b>20,830</b>	<b>16,733</b>

Заклучно со 31 декември 2014, Друштвото склучило нови 2,711 нови полиси или вкупно активни договори со состојба на 31.12.2014 од 11,688 осигурителни полиси (2013: 9,853 активни полиси) за животна осигурување.

## 5. АНАЛИЗА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (ПРОДОЛЖУВА)

### 5.4 Останати средства

	31 декември, 2014	31 декември, 2013
<b><i>Опрема и мебел-нето</i></b>	<b>2,213</b>	<b>1,306</b>
<b><i>Пари и парични еквиваленти</i></b>		
-во банки	8,006	14,920
-во каса	4	4
-издвоени за покритие на математичка резерва	16,526	9,949
-бизнис картичка	118	30
	<b>24,654</b>	<b>24,903</b>
	<b>26,867</b>	<b>26,209</b>

Парите на денарски жиро сметки во локалните банки имаат фиксни годишни камати, што зависи од банките, и истите можат да се менуваат, што е дискреционо право на секоја банка. Каматните стапки на средства по видување се следни:

**Годишни каматни  
стапки  
%**

---

**Денарски жиро сметки:**

- НЛБ Тутунска Банка АД - Скопје	0,50%
- Комерцијална Банка АД - Скопје	0,50%
- Стопанска Банка АД - Скопје	0,40%
- ПроКредит Банка АД - Скопје	n/a
- Уни Банка АД - Скопје	1% p/a/
- Халк Банка АД - Скопје	0,5%

Во согласност со член 98 од Законот за супервизија на осигурувањето, друштвата се задолжени да отворат посебна сметка во банка на која се држат средствата што ја покриваат математичката резерва и преку која се извршуваат сите поединечни трансакции поврзани со математичката резерва.

## 5. АНАЛИЗА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (ПРОДОЛЖУВА)

### 5.5 Активни временски разграничувања

	<u>31 декември, 2014</u>	<u>31 декември, 2013</u>
Претходно платени трошоци-МКД	12,416	8,454
Претходно платени трошоци-ЕУР	22,492	18,373
	<b>34,908</b>	<b>26,827</b>

### 5.6 Акционерски капитал и резерви

#### 5.6.1 Акционерски капитал

Акционерскиот капитал на Друштвото се состои од 3,000 обични акции (2013: 3,000 обични акции) со номинална вредност од Еур 1,000/акција, односно вкупно Еур 3,000,000 (2013: Еур 3,000,000.)

Сопственичката структура на акционерскиот капитал на 31 декември 2014 и 2013 година е следна:

	<b>Акционерски капитал ЕУР 2014</b>	<b>Акционерски капитал ЕУР 2013</b>	<b>Сопственичка структура % 2014</b>	<b>Сопственичка структура % 2013</b>
<b>Акционер</b>				
• Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft , Австрија	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 5. АНАЛИЗА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (ПРОДОЛЖУВА)

### 5.6 Акционерски капитал и резерви

#### 5.6.2 Резерви

##### **Законска резерва**

Заклучно со 2011 година, законската резерва повеќе не е задолжителна резерва за осигурителните друштва (член 70 од Законот.)

##### **Организационен Фонд**

Во согласност со последните измени во Законот за супервизија на осигурувањето, уплатата во овој фонд е укинат и со Одлука на Собрание на акционери бр. 246-1/03 јуни, 2008 година, износот е пренесен во вредноста на уплатениот (акционерски) капитал.

##### **Математичка резерва**

Математичката резерва заклучно со 2010 година се евидентирала во капиталот. Од 2011 година наваму, математичката резерва, во согласност со Законот, Друштвото ја презентира преку бруто техничките резерви (Белешка 5.7.)

##### **Резерва на сигурност**

Создавање Резерва на сигурност е предвидено со членот 70 од Законот за супервизија на осигурувањето, при што Друштвото треба да издвои во истата 1/3 од нето добивката. Издвојувањето се врши до моментот додека Резервата на сигурност достигне 50% од просечниот износ на премии за период на претходните две години. Оваа резерва се користи за покривање на долгорочни обврски што произлегуваат од осигурителни договори.

### 5.7 Бруто технички резерви

	31 декември, 2014	31 декември, 2013
<b>Бруто резерва за техничка премија</b>	<b>16,176</b>	<b>13,911</b>
<b>Бруто математичка резерва</b>		
-преносни премии за животна осигурување	134,770	114,997
-математичка резерв. по основ животна осиг.	758,680	569,712
-резерва за удел во добивка	53,459	37,432
-резерва за удел во добивка	24,060	18,558
	<b>970,969</b>	<b>740,699</b>
<b>Бруто резерви за штети</b>		
-резерви за пријавени неисплатени штети	20,566	18,170
-резерви за настанати непријавени штети	8,745	6,177
	<b>29,311</b>	<b>24,347</b>
	<b>1,016,456</b>	<b>760,399</b>

## 5. АНАЛИЗА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (ПРОДОЛЖУВА)

### 5.8 Тековни обврски за даноци

	31 декември, 2014	31 декември, 2013
Обврски за персонален данок	20	13
Обврски за ДДВ	47	74
Обврски за данок на добивка	3,138	14
	<b>3,205</b>	<b>101</b>

**5.9 Обврска за депозити кон реосигурителни компании**

	31 декември, 2014	31 декември, 2013
<b>Обврска за депозити кон реосигурителни</b>		
- Münchner Rueckversicherungs-Gesellschaft /	956	635
	<b>956</b>	<b>635</b>

**5. АНАЛИЗА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (ПРОДОЛЖУВА)**

**5.10 Останати обврски**

	31 декември, 2014	31 декември, 2013
<b>Обврски од непосредни работи на осигурување</b>		
- провизии на агенти и брокери	6,107	4,938
- примени аванси по премии	24,982	18,145
	<b>31,089</b>	<b>23,083</b>
<b>Обврски поврзани со реосигурување</b>		
- Grazer Wechelseitige Versicherung AG / Австрија	3,590	2,748
- Münchner Rueckversicherungs-Gesellschaft /	1,197	705
- SOGE Life / Бугарија	1,366	635
	<b>6,153</b>	<b>4,088</b>
<b>Останати обврски</b>		
- за плати на вработени	1,053	712
- обврски кон добавувачи во земј.и стран.	349	1,134
- по договор за дело	164	90
- обврска за лиценца	317	459
	<b>1,883</b>	<b>2,395</b>
	<b>39,125</b>	<b>29,566</b>

**5.11 Пасивни временски разграничувања**

	31 декември, 2014	31
Одложено плаќање за ревизија	283	399
Одложено плаќање за период од 20.12-31.12.	2,936	2,134
Резерви за учество во добивка	-	-
	<b>3,219</b>	<b>2,533</b>

## ФИЗИЧКИ ОБЕМ НА РАБОТЕЊЕ

### Продукција – склучени осигурувања во 2014.година

Во текот на деловната 2014 година примени се 2.854 понуди за склучување на договори за осигурување на живот, од кои 1.797 со дополнително осигурување од последици на несреќен случај. Вкупната осигурена сума на продукцијата на осигурување на живот изнесува 33.960.097 евра.

### Портфолио на Друштвото на ден 31.12.2014 година

Осигурителното портфолио на Друштвото се сосостои од следните договори за осигурување:

1. 11.563 договори за осигурување на живот за случај на смрт и доживување (мешовито осигурување со учество во добивка),
2. 2 договори за осигурување на живот за случај на смрт (ризико осигурување),
3. 122 осигурување на ивот за случај на доживување,
4. 10.190 дополнителни осигурувања на полисите на осигурување на живот.

На ден 31.12.2014 година Друштвото имаше 11.687 активни полиси на осигурување на живот на кои се склучени 10.190 дополнителни осигурувања за случај на смрт поради незгода.

### Штети

Заклучно со 31.12.2014 година Друштвото бележи расходи по основ надоместоци за штета од осигурување на живот и осигурување од последици на несреќен случај.

<b>Исплатени штети</b>	<b>Износ</b>
- Осигурување на живот:	27.408.068,00
- Дополнително осигурување за случај на смрт поради незгода:	-
- Дополнително осигурување за траен инвалидитет како последици на несреќен случај	5.217.043,00
<b>Вкупно исплатени штети</b>	<b>32.625.111,00</b>
<b>Резерва за пријавени штети</b>	
- За дополнително осигурување од последици на несреќен случај се наоѓаат 147 штети за кои е резервирано вкупно	8.595.678,00
- Дополнително осигурување за случај на смрт поради незгода	-
- Дополнително осигурување за траен инвалидитет како последици на несреќен случај	5.217.043,00
- За осигурување на живот се наоѓаат 19 штети со вкупно резервиран износ	11.970.349,00
<b>Резерва за настанати но непријавени штети</b>	
- За дополнително осигурување од последици на несреќен случај резервирано е вкупно:	7.890.946,00
<b>Резерва за трошоци за обработка на штети</b>	853.709,00
<b>Бруто резерви за штети</b>	<b>29.310.682,00</b>

## ПОДАТОЦИ ЗА АКЦИОЕНРСКИОТ КАПИТАЛ

Акционерскиот капитал на Друштвото се состои од 3,000 обични акции (2013: 3,000 обични акции) со номинална вредност од Еур 1,000/акција, односно вкупно Еур 3,000,000 (2013: Еур 3,000,000.) односно 183.998.795,00 денари.

Сопственичката структура на акционерскиот капитал на 31 декември 2014 и 2013 година е следна:

	Акционерски капитал ЕУР 2014	Акционерски капитал ЕУР 2013	Сопственичка структура % 2014	Сопственичка структура % 2013
<b>Акционер</b>				
• Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft , Австрија	<u>3,000,000</u>	<u>3,000,000</u>	<u>100</u>	<u>100</u>

## **ЗАКЛУЧОК**

Врз основа на искажаните податоци може да се заклучи дека деловната 2014 година беше успешна година. Граве осигурување АД Скопје успеа да го одржи нивото на продукцијата на планираниот тренд. Позитивниот развој на осигурителното портфолио и внимателната инвестициска политика преку рационализација на трошоци на спроведување на осигурувањето придонесе за висината на искажаниот деловен резултат.

Друштвото ќе ги вложи сите напори со средствата и стручните способности на своите своите вработени, оваа тенденција на пораст на бројот на осигурувањата и успешно водена деловна политика да се продолжи и во наредната деловна година.

Извршен директор  
Марко Микиќ